

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Рм бр. 13/2006)

Општина Штип изготви

## **ЛИСТА**

### **на информации од јавен карактер во општина Штип**

Информации со кои располага општина Штип, а кои се утврдени како информации од јавен карактер и кои ќе бидат достапни до барателите на информации се следниве:

#### **Информации за работата на Советот на општина Штип**

- Одлуки, Решенија, Заклучоци, Иницијативи, Препораки
- Програми, Стратегии, Ставови, Информации
- Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на општина Штип(предлози, заклучоци, мислења, ставови)

#### **Информации за работата на Градоначалникот на општина Штип**

**-Информаци за работа на Сектор за правно нормативни работи, јавни набавки, информирање и услуги, информатички и општи работи**

- Акти на советот
- Јавни набавки
- Односи со заедниците
- Информирање и услуги на граѓаните

**-Информации за работа на секторот за финансиски прашања**

- Буџет на општина Штип
- Нацрт буџет на општина Штип
- Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на општината
- Квартални извештаи за Буџетот
- Одлуки поврзани со донесување на Буџетот
- Одлуки поврзани со утврдување на висината и стапките на данокот на имот, данок на наследство и подарок, данок на подарок на недвижности и комунални такси

**-Информации за работата на Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштита на животната средина**

- Генерален урбанистички план на град Штип
- Детални урбанистички планови
- Урбанистичка документација за населени места
- Изводи од планови
- Иницијативи, Програми и Планови за поддршка на нови ДУП-ови
- Планови, Програми од областа на комуналните работи
- Планови, Програми, Стратешки документи од областа на заштита на животната средина

**-Информации за работата на Сектор за јавни служби и локален економски развој**

- Решенија, Планови, Програми од областа на образованието, социјалната заштита, здравството, спорт и млади и соработка со граѓански здруженија и фондации и бизнис заедницата
- Стратешки документи, Акти, Одлуки, Решенија, Програми од областа на локалниот економски развој и информатичка технологија

**-Информации од работењето на Секторот за инспекциски работи**

- Информации, ставови, мислења од областа на работата на инспекциските служби
- Одлуки, Планови, Програми од областа на сообраќајот

**-Информации од работењето на Одделение за внатрешна ревизија,**

**-Информации од работењето на Одделение за управување со човечки ресурси**

**-Информации од работењето на Територијална противпожарна единица**